

**СОГЛАСНОСТ**  
**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)**

Пополнува физичко лице												
Име и презиме												
Адреса												
ЕМБГ												

Со цел за:

(опис на услугата)

Давам согласност на

**ФИНАНСИСКО ДРУШТВО ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје**

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај, Оптимален извештај.

Запознаен/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на Корисникот на податоци.
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум) \_\_\_\_\_

(Давател на согласност) \_\_\_\_\_

\*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08, 24/11, 166/14 и 192/15) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр.07/05, 103/08, 124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16)

**Со потпишување на ова Барање за \_\_\_\_\_ изјавувам дека редовните известувања за моите производи во Финансиско друштво Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје (ФД):**

1. Електронски на: E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_,
2. По пошта на адресата на живеење (контакт адреса).  
(изберете го начинот на известување со заокружување на една од опциите: 1 или 2)

**Напомена:**

- Можно е да се избере само еден начин на заокружување на бројот пред вашиот избор на прикажаните две опции.
  - Избраниот начин на известување се однесува на сите постојни и нови производи кои клиентот ги има или ќе ги има во ФД.
  - Клиентот има право во било кое време, со пополнување на ново Барање / Изјава да го промени начинот на доставување на редовните известувања поврзани со производите кои ги има во ФД.
- Изјавувам дека сум запознаен/а и дека целосно ги прифаќам можните ризици поврзани со интернет, e-mail комуникација и поштенската мрежа и истите ги прифаќам и ја овластувам ФД да врши достава на месечните прегледи и известувања на погоре наведената e-mail адреса, односно поштенска адреса.